



СЛУЖИ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебни издавнија 101-13-602-32, за огласи 101-13-602-31.

Среда, 11 септември 1963

БЕЛГРАД

БРОЈ 36

ГОД. XIX

Цена на овој број е 40.— дина. — Претплата за 1963 година изнесува 2.300.— дина., а за странство 3.300 динари. — Редакција: Улица Јована Ристича бр. 1. Пошт. факс 226.— Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671

575.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ ЗА ОБНОВА И ИЗГРАДБА НА СКОПЈЕ

Се прогласува Законот за Фондот за обнова и изградба на Скопје, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 9 септември 1963 година и на седницата на Стопанскиот собор од 9 септември 1963 година.

П. Р. бр. 4
10 септември 1963 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ФОНДОТ ЗА ОБНОВА И ИЗГРАДБА НА СКОПЈЕ

I. Основни одредби

Член 1

Заради обнова и изградба на Скопје и заради обезбедување на финансиските средства со кои целата општествена заедница учествува во напорите на Социјалистичка Република Македонија, градот Скопје и општините на неговото подрачје за отстранување на последиците од земјотресот, се формира Фонд за обнова и изградба на Скопје (во понатамошниот текст: Фондот).

Член 2

Средствата на Фондот се употребуваат особено за обнова и изградба на стопанските капацитети, станбениот фонд, комуналните и други објекти на општествениот стандард, капацитетите на општествените служби, објектите потребни за работа на државните органи, за техничка помош, за расчистување на урнатините и за истражувачките и подготвителните работи за изградба на градот и за изградба на привремените објекти за сместување и згрижување на постраданото население.

Од средствата на Фондот можат, согласно со посебните сојузни прописи, да им се даваат надоместоци на општествените фондови и на банките за кредитите отпишани поради последиците од земјотресот.

Член 3

Фондот има својство на правно лице.
Седиштето на Фондот е во Белград.

Член 4

Органи на Фондот се управен одбор и директор.

Член 5

Фондот има свој статут.

Фондот работи според својот долгорочен план и своите годишни планови.

II. Органи на Фондот

Член 6

Управниот одбор на Фондот го сочинува претседател, потпретседател и 12 членови.

Претседателот, потпретседателот и членовите на управниот одбор ги именува и разрешува Сојузниот извршен совет.

Директорот на Фондот е член на управниот одбор според својата положба.

Член 7

Во делокруг на управниот одбор на Фондот спаѓаат особено овие работи:

1) донесување на статутот, долгорочниот план и годишните планови за употреба на средствата на Фондот и на завршната сметка на Фондот;

2) спроведување на политиката за употреба на средствата на Фондот, во согласност со неговите планови;

3) грижа за редовното притекување на приходите на Фондот и давање предлози за преземање мерки за таа цел;

4) утврдување на поблиските услови за давање средства на Фондот по пат на кредити, во согласност со законот и со плановите на Фондот;

5) одлучување за задолжување на Фондот.

Управниот одбор врши и други работи определени со овој закон и со статутот на Фондот.

Член 8

Директорот на Фондот го назначува и разрешува Сојузниот извршен совет.

Директорот е застапник на Фондот, старешина на администрацијата на Фондот и наредбодавец за расходите што паѓаат на товар на Фондот.

Член 9

Директорот на Фондот ги извршува заклучоците на управниот одбор на Фондот.

Директорот може да запре извршување на заклучок на управниот одбор на Фондот во поглед на употребата на средствата на Фондот за кој смета дека не е во согласност со закон или со програмата или плановите донесени од надлежните органи, но е должен за запирањето да го извести без одлагање Сојузниот извршен совет, кој ќе одлучи за работата.

Член 10

За вршење стручни и административни работи фондот има потребан број службеници, чиј статус се определува со статутот на Фондот.

Личните и материјалните расходи на Фондот одат на товар на неговите средства.

III. Формирање и начин на употреба на средствата на Фондот

Член 11

Средствата на Фондот се формираат од:

- 1) придонесот од средствата наменети за инвестиции;
- 2) придонесот од средствата за материјални расходи на општата порошувачка;
- 3) придонесот од средствата за лични доходи на работниците;
- 4) придонесот од данокот на доход;
- 5) дотации на општествено-политичките заедници;
- 6) домашни и странски кредити и заеми;*;
- 7) анuitети по заемите дадени од средствата на Фондот и интересите на средствата на Фондот вложени кај банките.

Со сојузен закон можат да се утврдат и други извори на приходите на Фондот.

Член 12

Вкупниот износ на средствата на Фондот се утврдува со посебен сојузен закон врз основа на програмата за обнова и изградба на Скопје, што ќе ја донесе Собранието на град Скопје.

Со законот од ставот 1 на овој член се определуваат обврзниците, основниците и нормите на придонесите од членот 11 став 1 точ. 1 до 4 на овој закон, како и времето за кое ќе се наплатуваат тие придонеси.

До донесувањето на тој закон, со посебен сојузен закон ќе се определат за 1964 година обврзниците, основниците и нормите на придонесите од членот 11 став 1 точ. 1 до 4 на овој закон.

Член 13

Средствата на Фондот од домашни и странски заеми се остваруваат од заемите што заради финансирање на обновата и изградбата на Скопје ќе ги склучи федерацијата и од заемите што ќе ги склучи Фондот.

Сојузниот извршен совет определува кои средства од странски заеми склучени од страна на федерацијата со целта од ставот 1 на овој член се внесуваат во Фондот.

За склучување на заемите и кредитите од страна на Фондот е потребно одобрение од Сојузниот извршен совет.

Член 14

Од средствата на Фондот се врши финансирање на обновата и изградбата на Скопје со давање на кредити и со давање на средства без обврска за враќање.

Вкупните износи од средствата на Фондот што ќе се употребат за давање кредити и за давање средства без обврска за враќање се утврдуваат, во рамките на вкупниот износ на средствата на Фондот утврден со сојузниот закон од членот 12 став 1 на овој закон, со долгорочниот план и со годишните планови за употреба на средствата на Фондот.

Член 15

Фондот врши кредитирање по пат на фондовите и бликите во Социјалистичка Република Македонија, кои овие кредити ги даваат според соодветните прописи за кредитирањето.

Управниот одбор на Фондот може, во согласност со Сојузниот извршен совет, да определи поповолни услови за давање на овие кредити од условите определени во прописите од ставот 1 на овој член.

Член 16

Средствата на Фондот што се даваат без обврска за враќање, се даваат по пат на органите што ќе ги определи Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по пат на Собранието на град Скопје и општинските собранија од подрачјето на град Скопје, кои, согласно со намените за кои се делени тие средства, вршат распределба на тие средства на корисниците.

Член 17

Средствата на Фондот се уплатуваат непосредно во корист на неговата сметка.

Сметката на Фондот се води кај Службата на општественото книговодство при Главната централа на Народната банка на Југославија.

Оваа банка врши банкарски работи во врска со средствата на Фондот.

IV. Статут, планови и завршна сметка на Фондот

Член 18

Со статутот на Фондот поблиску се уредуваат особено организацијата и работењето на Фондот, правата и должностите на управниот одбор и на директорот и надзорот над употребата на средствата на Фондот.

Статутот на Фондот го потврдува Сојузната скупштина.

Член 19

Со долгорочниот план и со годишните планови за употреба на средствата на Фондот се распределуваат тие средства на одделни основни намени врз основа на програмата за обнова и изградба на Скопје, и се утврдуваат општите услови и начинот на употребата на тие средства.

Плановите за употреба на средствата на Фондот ѝ се поднесуваат на согласност на Сојузната скупштина.

Член 20

За извршувањето на плановите за употреба на средствата на Фондот управниот одбор на Фондот донесува завршни сметки.

Завршните сметки ѝ се поднесуваат на согласност на Сојузната скупштина.

V. Преодни и завршни одредби

Член 21

Средствата што се водат на сметката на Сојузниот одбор за помош и обнова на град Скопје се пренесуваат на Социјалистичка Република Македонија. На Социјалистичка Република Македонија се пренесуваат и обврските што до денот на влегувањето во сила на овој закон ги презел овој одбор.

На Социјалистичка Република Македонија ѝ припаѓаат и средствата од помоштите и подароците што во идно ќе бидат добиени од земјата и странство за обнова и изградба на Скопје освен оние средства на помошта што ќе му бидат посебно наменети на Фондот.

Со прописите на Социјалистичка Република Македонија се определува начинот на употребата и располагањето на средствата од ст. 1 и 2 на овој член.

Член 22

Средствата делени на Социјалистичка Република Македонија во 1963 година од стопанските резерви на федерацијата за пострадали од земјотресот во Скопје се внесуваат во Фондот.

Располагањето со средствата од ставот 1 на овој член извршено од страна на Стопанска банка на Социјалистичка Република Македонија согласно со сојузните прописи што важеле до влегувањето во сила на овој закон се смета како располагање извршено во согласност со овој закон од страна на Фондот.

Член 23

До донесувањето на плановите за употреба на средствата на Фондот, управниот одбор на Фондот ќе располага со тие средства според привремената програма, што ја донесува во согласност со Сојузниот извршен совет.

Член 24

Сојузниот извршен совет може да донесува поблиски прописи за спроведување на овој закон.

Член 25

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

576.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНИОТ ЗАЕМ ЗА ОБНОВА И ИЗГРАДБА НА СКОПЈЕ

Се прогласува Законот за народниот заем за обнова и изградба на Скопје, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 9 септември 1963 година и на седницата на Стопанскиот собор од 9 септември 1963 година.

П. Р. бр. 5
10 септември 1963 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА НАРОДНИОТ ЗАЕМ ЗА ОБНОВА И ИЗГРАДБА НА СКОПЈЕ

Член 1

Се распишува народен заем за обнова и изградба на Скопје во износ од 30.000.000.000 динари.

Со одлука на Сојузниот извршен совет може врз основа на резултатот на запишувањето да се зголеми вкупниот износ на заемот.

Средствата остварени со заемот се внесуваат во Фондот за обнова и изградба на Скопје.

Член 2

Заем можат да запишуваат граѓани, општествено-политички заедници и работни и други организации.

Запишувањето на заемот е доброволно.

Запишувањето на заемот почнува на 25 септември 1963 година и трае до 15 октомври 1963 година заклучно.

Член 3

Уплатата на запишаниот заем се врши при запишувањето — одеднаш или најмногу во шест месечни рати, почнувајќи од 1 октомври 1963 година до 10 март 1964 година.

Работните организации можат да го уплатат запишаниот заем до 31 март 1964 година.

Стопанските и други работни организации што работат според прописите што важат за стопанските организации можат да ги користат за запишување на заемот само паричните средства на своите фондови освен на резервниот фонд, а другите корисници на општествен имот — своите слободни парични средства.

Член 4

На запишаниот износ на заемот се издаваат обврзници.

Обврзниците гласат на носителот и се издаваат во апоени од 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000 и 1.000.000 динари.

Формата и текстот на обврзниците ги пропишува Сојузниот секретаријат за финансии.

Член 5

Обврзниците носат 6% интерес годишно, кој се плаќа нанаязад.

Интересот започнува да тече од 1 јануари 1964 година.

Член 6

Заемот ќе се исплати во рок од 7 години, сметајќи од 1 јануари 1964 година, по пат на исплата на ануитети.

Ануитетите стасуваат на 1 февруари секоја година.

Првиот ануитет стасува на 1 февруари 1965 година.

За секој ануитет кон обврзницата се издава и купон.

Член 7

Износот потребен за исплата на ануитетите ќе се предвиди секоја година во сојузниот буџет.

Емисионата и ануитетската служба во врска со овој заем ја врши Народната банка на Југославија.

Член 8

Правото на наплата на ануитетот застарува за 5 години од денот на неговата стасаност.

Член 9

Се ослободуваат од сите даноци и такси исправите и дејствијата во врска со исплатувањето на ануитетите, примањата по основот на ануитети и здобивањето со обврзници по основот на наследства и подароци.

Член 10

За организацијата и вршењето на работите во врска со запишувањето и уплатувањето на заемот се грижат сојузната и републичките комисии за запишување на народниот заем за обнова и изградба на Скопје.

Сојузната комисија за запишување на народниот заем за обнова и изградба на Скопје ја формира Сојузниот извршен совет, а републичките комисии за запишување на народниот заем за обнова и изградба на Скопје — републичките извршни совети.

Член 11

Обврзниците на овој заем можат да се полагаат како гаранција по кредитите кај банките и ќе се примаат наместо готови пари на име кауција која се полага при јавните наддавања и во другите случаи во кои се бара полагање на гаранција во готови пари.

Во случаите од ставот 1 на овој член обврзниците се сметаат според нивната номинална вредност намалена за износот на исплатените ануитети до денот на полагањето.

Член 12

Уништените или исчезнатите обврзници на овој заем не можат да се поништуваат по судски пат.

Член 13

Заем можат да запишуваат и странски физички и правни лица.

Заемот што ќе го уплатат лицата од ставот 1 на овој член во странски средства за плаќање, ќе се исплати заедно со интерес, во исти странски средства за плаќање или во динари, а според барањето на запишувачот на заемот.

Се овластува Сојузниот секретаријат за финансии да донесе правилник за запишувањето, уплатата и отплатата на заемот за лицата од ставот 1 на овој член.

Член 14

Сојузниот секретаријат за финансии донесува, по потреба, поблиски прописи за запишувањето, уплатувањето и отплатувањето на народниот заем според овој закон.

Член 15

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

577.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФОНДОТ ЗА ОБНОВА И ИЗГРАДБА НА СКОПЈЕ ЗА 1964 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за придонесите за Фондот за обнова и изградба на Скопје за 1964 година, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 9 септември 1963 година и на седницата на Стопанскиот собор од 9 септември 1963 година.

П. Р. бр. 6
10 септември 1963 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФОНДОТ ЗА ОБНОВА И ИЗГРАДБА НА СКОПЈЕ ЗА 1964 ГОДИНА****Член 1**

Со овој закон се утврдуваат согласно со членот 12 став 3 од Законот за Фондот за обнова и изградба на Скопје обврзниците, основите и нормите на придонесите за 1964 година за Фондот за обнова и изградба на Скопје (во понатамошниот текст: Фондот), и тоа: придонесот од средствата наменети за инвестиции, придонесот од средствата за материјални расходи на општата потрошувачка, придонесот од средствата за лични доходи на работниците и придонесот од данокот на доход.

Член 2

Придонесот за Фондот од средствата наменети за инвестиции го плаќаат сите корисници на општествен имот по нормата од 2%, и тоа:

1) стопанските и други работни организации што работат според прописите што важат за стопанските организации — од износот на средствата на чистиот приход што со распределбата според завршната сметка за 1963 година ќе се издвојат за деловниот фонд и за фондот на заедничката потрошувачка, откако ќе се одбијат придонесите за општествените инвестициони фондови;

2) општествените инвестициони фондови — од остварениот прилив на средства во 1964 година;

3) другите корисници на општествен имот — од износот на средствата наменети за инвестиции што ќе ги остварат во 1964 година.

Придонесот од овој член паѓа на товар на корисниците на општествен имот чии средства се вложуваат во инвестициите.

Овој придонес не се плаќа на средствата за инвестиции што се даваат од банкарските средства.

Член 3

Придонесот од средствата за материјални расходи на општата потрошувачка го плаќаат државните органи и општествените организации, како и установите и другите корисници на општествен имот што не работат според прописите што важат за стопанските организации — по нормата од 2% од износите што ќе ги потрошат во 1964 година за материјални расходи, освен расходите за инвестиции — за кои придонесот се плаќа според членот 2 од овој закон.

Придонесот од ставот 1 на овој член не се плаќа на материјалните расходи предвидени во сојузниот буџет за потребите на Југословенската народна армија.

Придонесот од ставот 1 на овој член ги товари средствата на корисниците на општествен имот од кои се извршени материјалните расходи.

Член 4

Придонесот од средствата за лични доходи на работниците го плаќаат корисниците на општествен имот по нормата од 1% на бруто износот на секоја исплата за 1964 година на која се пресметува и плаќа придонесот за буџетите од личниот доход.

Придонесот од ставот 1 на овој член ги товари средствата на корисниците на општествен имот од кои се исплатуваат личните доходи.

Член 5

Придонесот од данокот на доход го плаќаат општествено-политичките заедници по нормата од 2% пресметана врз основите на која се обложува данокот на доход на индивидуалните земјоделски производители и на граѓаните што вршат занает-чиска, услужна или друга слична дејност заради здобивање со доход.

Член 6

Сојузниот секретаријат за финансии ќе донесе поблиски прописи за начинот на утврдувањето на основите за плаќање на придонесите, за начинот на пресметувањето и за роковите за уплатување на придонесите според овој закон, и за тоа што во смисла на членот 3 од овој закон се смета како материјални расходи не општата потрошувачка на кои се плаќа придонес.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

578.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНОТО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ПРАШАЊА ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ**

Се прогласува Законот за посебното регулирање на определените прашања од областа на работните односи на подрачјето на град Скопје, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 9 септември 1963 година и на седницата на Стопанскиот собор од 9 септември 1963 година.

П. Р. бр. 7
10 септември 1963 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ПОСЕБНОТО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ПРАШАЊА ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ****Член 1**

Со закон на Социјалистичка Република Македонија можат, доколку тоа го бараат посебни околности предизвикани со земјотресот во Скопје, на по-

себен начин да се регулираат определени прашања во поглед на начинот на засновањето и престанокот на работниот однос и органите што одлучуваат за тоа, распоредувањето на работни места во иста работна организација, државен орган или друга организација, доделувањето на работа од една во друга работна организација, државен орган или друга организација и утврдувањето на личните доходи во случај на распоредување на друго работно место или доделување на работа, како и во поглед на надоместокот за време на привремена безработност. Со тој закон можат овие прашања да се регулираат на друг начин отколку што е тоа пропишано со Законот за работните односи и со другите сојузни прописи.

Со законот од ставот 1 на овој член ќе се определи рокот за важење на тој закон. Овој рок не може да биде подолг од една година од влегувањето во сила на тој закон.

Член 2

Повреди, душевно оболение односно смрт на лице во редовен работен однос и на други лица осигурени по основот на социјалното осигурување на работниците што настапиле како последица на земјотресот во Скопје ќе се сметаат како случаи предизвикани со несреќа на работа во поглед на остварувањето на соодветните права според важечките прописи од социјалното осигурување.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

579.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 9 септември 1963 година и на седницата на Стопанскиот собор од 9 септември 1963 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

1. Од средствата на стопанските резерви на федерацијата што се формираат согласно со точката 5 од главата XVI на Сојузниот општествен план за 1963 година, му се доделува:

1) на Фондот за обнова и изградба на Скопје — износ од 30.000 милиони динари, кој ќе се користи според одредбите од Законот за Фондот за обнова и изградба на Скопје;

2) на Сојузниот буџет за 1963 година — износ од 1.000 милиони динари, заради надоместок на средствата што се дадени како прва помош од федерацијата на Социјалистичка Република Македонија за постраданите од земјотресот во Скопје.

2. Поблиски прописи за применување на оваа одлука ќе донесе, по потреба, Сојузниот извршен совет.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 24/1
10 септември 1963 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

Претседател
на Стопанскиот собор,
Осман Карабеговиќ, с. р.

580.

Врз основа на членот 175 став 3 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62) и членот 1 точка 7 и членот 2 став 1 точка 4 од Уредбата за определување на сојузните матични управни органи за прашањата на стручното оспособување на кадрите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/59 и 8/60), во согласност со Сојузниот секретаријат за буџет и организација на управата, Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА И СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА РАДИО-ТЕЛЕГРАФСКАТА СЛУЖБА

Член 1

Во Правилникот за стручната спрема и стручните испити на службениците на радио-телеграфската служба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/60 и 42/61) членот 21 се менува и гласи:

„Приправниците и службениците во звања од радио-телеграфска струка на сојузниот орган на управата полагаат стручен испит пред испитната комисија што ја формира Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски, во согласност со Сојузниот секретаријат за буџет и организација на управата.“

Приправниците и службениците во звања од радио-телеграфската струка на републички, околиски или општински орган на управата полагаат стручен испит пред испитната комисија што ја формира републичкиот секретаријат за сообраќај, во согласност со републичкиот секретаријат за буџет и организација на управата.“

Член 2

Во членот 22 став 1 првата реченица се менува и гласи:

„Испитната комисија се состои од претседател и два члена, кои во исто време се и испитувачи.“

Член 3

Членот 35 се менува и гласи:

„Посебниот испит за унапредување во повисок платен разред се полага пред испитната комисија од членот 21 на овој правилник.“

Членовите на оваа комисија не можат да имаат звање од поиска група од групата на звањето на службеникот што го полага испитот.“

Член 4

Во членот 45 првата реченица се менува и гласи:

„Комисијата за полагање на посебниот испит за признавање средна стручна спрема ја формира сојузниот односно републичкиот секретаријат за буџет и организација на управата, на предлог од сојузниот односно републичкиот секретаријат за сообраќај, а комисијата за полагање на посебниот испит за признавање виша стручна спрема — Сојузниот секретаријат за буџет и организација на управата, на предлог од Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски.“

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1839
20 август 1963 година
Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Марин Цетиниќ, с. р.

581.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следниве југословенски стандарди:

Рамно леано стакло-сурово, браз-
десто и орнемент стакло — — — JUS B.E1.050

Рамно армирано стакло — — — JUS B.E1.080

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1964 година.

Бр. 17-5946

28 август 1963 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

582.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АНОРГАНСКИ СОЛИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следниве југословенски стандарди:

Натриумсулфит, безводен, технички — — — — — JUS H.B1.042

Натриумсулфит, кристален, технички — — — — — JUS H.B1.043

Натриумсулфид, технички — — — — — JUS H.B1.047

Хромна стипса, техничка — — — — — JUS H.B1.050

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1964 година.

Бр 08-5985

29 август 1963 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а по предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НОРВЕШКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НОРВЕШКА

I

Се отповикува

Душан Благојевиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Норвешка.

II

Се назначува

Стана Томашевиќ, досегашен ополномоштен министер во Државниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Норвешка.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 20

15 август 1963 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседателот на Републиката врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а по предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ШВАЈЦАРИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ШВАЈЦАРИЈА

I

Се отповикува

др Словен Смодлака од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Швајцарија.

II

Се назначува

Мара Радиќ, досегашен ополномоштен министер во Државниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Швајцарија.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 21
28 август 1963 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседателот на Републиката врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а по предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАЛИ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАЛИ

I

Се отповикува

Војо Даковиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Мали.

II

Се назначува

Драгомир Петровиќ, досегашен ополномоштен министер во Државниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Мали.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 22
30 август 1963 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на точката 3 од Одлуката за основањето и работата на Генералниот секретаријат на Претседателот на Републиката, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА

За генерален секретар на Претседателот на Републиката се назначува Богдан Црнобрња, во ранг на сојузен секретар.

Р. бр. 2
4 септември 1963 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на точката 11 од Одлуката за основањето и работата на Генералниот секретаријат на Претседателот на Републиката, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА

За помошник на генералниот секретар на Претседателот на Републиката се назначува Мило Јовиќевиќ, во ранг на државен потсекретар.

Р. бр. 5
4 септември 1963 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на точката 11 од Одлуката за основањето и работата на Генералниот секретаријат на Претседателот на Републиката, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ШЕФОТ НА ПРОТОКОЛОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА

Се разрешува од должноста шеф на Протоколот на Претседателот на Републиката Далибор Солдатиќ, поради одење на друга должност.

Р. бр. 3
4 септември 1963 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на членот 403 од Законот за јавните службеници и точка 11 од Одлуката за основањето и работата на Генералниот секретаријат на Претседателот на Републиката, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ШЕФ НА ПРОТОКОЛОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА

За шеф на Протоколот на Претседателот на Републиката во звање на амбасадор се назначува Словен Смодлака, досегашен амбасадор во Државниот секретаријат за надворешни работи на СФРЈ.

Р. бр. 4
4 септември 1963 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ во бројот 20 од 24 мај 1963 година објавува:

Упатство за обрасците за вршење на одделни дејства според Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија:

Упатство за обрасците за вршење на одделни дејства според Законот за избор на одборници на општинските и околиските собранија.

Во бројот 21 од 5 јуни 1963 година објавува:

Решение за давање согласност на Одлуката за стопите на основните придонеси за инвалидско и пензиско осигурување и стопата на придонесот за додаток на деца;

Решение за давање согласност на Одлуката за стопите на додајните придонеси за инвалидско осигурување;

Наредба за задолжително преземање заштитни мерки против лигавката и шапот во стопанските организации и установите;

Наредба за убивање на животни заразени или сомнителни на зараза од лигавка и шап;

Одлука за стопите на основните придонеси за инвалидско и пензиско осигурување и стопата на придонесот за додаток на деца;

Одлука за стопите на додајните придонеси за инвалидско осигурување;

Одлука за пренос на работите и обврските на Републичкиот завод за социјално осигурување на Републичка заедница за социјално осигурување и на Републички завод за социјално осигурување;

Одлука за спроведување на задолжително здравствено реосигурување;

Тарифа на премиите за задолжително здравствено реосигурување;

Одлука за финансиски план на Фондот за задолжително здравствено реосигурување за 1963 година;

Одлука за усвојување на завршната сметка на Фондот за долгорочно осигурување на Републичкиот завод за социјално осигурување за 1962 година;

Одлука за усвојување на завршната сметка на Фондот за заложително здравствено реосигурување за 1962 година;

Одлука за усвојување на завршната сметка на Републичкиот фонд за превентивна здравствена заштита за 1962 година;

Одлука за усвојување на завршната сметка на Фондот за одделна намена при Републичкиот завод за социјално осигурување за 1962 година;

Одлука за усвојување на завршната сметка на Фондот за здравствена изградба при Републичкиот завод за социјално осигурување за 1962 година;

Одлука за спроведување на задолжителното здравствено реосигурување на земјоделците;

Тарифа на премиите за задолжително здравствено реосигурување на земјоделците;

Одлука за финансиски план на Фондот за задолжително здравствено реосигурување на земјоделците за 1963 година;

Одлука за усвојување на завршната сметка на Фондот за задолжително здравствено реосигурување на земјоделските производители за 1962 година;

Објава на кандидати за пратеници на Републичкиот собор на Собранието на СРМ.

Во бројот 22 од 12 јуни 1963 година објавува:

Одлука за определување намената, условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од Републичкиот инвестиционен фонд;

Одлука за дополнување на Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд наменети за индустрија и рударство;

Одлука за финансирање на стопанските комори на СР Македонија во 1963 година;

Одлука за зголемување платите на јавните службеници на републичките органи и установи;

Одлука за разрешување и именување претседател и членови на Одборот за општествен план на Извршниот совет;

Одлука за разрешување и именување членови на Одборот за општи стопански прашања на Извршниот совет;

Решение за разрешување на секретарот на Стопанската комора на СРМ, разрешување и именување помошници секретари и други функционери во републичките органи на управата;

Решение за образување на Комисија за подготвување на материјали потребни за усогласување на републичките прописи со Уставот;

Решение за разрешување и именување претседател на Управниот одбор на Претпријатието во изградба „Рудници и железарница Скопје“ — Скопје;

Упатство за спроведување на Уредбата за утврдување границите на шумите во општествена сопственост;

Заклучок за поблиските услови под кои Стопанската банка на СРМ во 1963 година ќе одобрува кредити по пат на непосредна спогодба од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд и Посебниот фонд за инвестиции во земјоделството;

Заклучок за условите под кои Стопанската банка на СР Македонија по пат на непосредна спогодба ќе дава инвестициони кредити за реконструкции во области на индустријата и рударството од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд предвидени со Општествениот план на НР Македонија за 1963 година.

Во бројот 23 од 19 јуни 1963 година објавува:

Решение за разрешување и именување претседател на Републичката комисија за признавање право на пензија според член 73 став 2 од Законот за пензиското осигурување;

Решение за разрешување и именување член на Административната комисија на Извршниот совет;

Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Стопанската банка на СРМ.

СОДРЖИНА:

	Страна
575. Указ за прогласување на Законот за Фондот за обнова и изградба на Скопје — —	803
Закон за Фондот за обнова и изградба на Скопје — — — — —	803
576. Указ за прогласување на Законот за народниот заем за обнова и изградба на Скопје — — — — —	805
Закон за народниот заем за обнова и изградба на Скопје — — — — —	805
577. Указ за прогласување на Законот за придонесите за Фондот за обнова и изградба на Скопје за 1964 година — — — — —	806
Закон за придонесите за Фондот за обнова и изградба на Скопје за 1964 година — — — — —	806
578. Указ за прогласување на Законот за посебно регулирање на определените прашања од областа на работните односи на подрачјето на град Скопје — — — — —	806
Закон за посебно регулирање на определените прашања од областа на работните односи на подрачјето на град Скопје — — — — —	806
579. Одлука за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата — — — — —	807
580. Правилник за измени на Правилникот за стручната спрема и стручните испити на службениците на радио-телеграфската служба — — — — —	807
581. Решение за југословенските стандарди од областа на градежните материјали — — — — —	808
582. Решение за југословенските стандарди за аноргански соли — — — — —	808

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226.

— Директор и одговорен уредник Љубодраг Гуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. —

Печат на Белградскиот графички завод, Белград